

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известување за планирано доделување на државна помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-20 од 17.01.2025 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид на седницата одржана на 23.01.2025 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се врши изменување и дополнување на решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр.10-34 од 17.04.2018 година со:

I.

I.1. Мерката

- **Помош во облик на субвенција во висина од 66% од износот на платените придонеси за задолжително социјално осигурување предвидени со Законот за придонесите од задолжително социјално осигурување (вклучувајќи придонеси за задолжително пензиско и инвалидско осигурување, придонес за задолжително здравствено осигурување, дополнителни придонеси за здравствено осигурување и придонес во случај на невработеност) од платите на вработените, за потребите на првиот инвестициски проект**

која претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производствена електрична и електронска опрема за моторни возила претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

Државната помош ќе биде исплатена во годишни транши почнувајќи од 2025 година заклучно со 2029 година.

За исплатата на првата транша ќе биде опфатен износот на платени социјални придонеси од платите на вработените, за периодот од почетокот на 2024 година.

Државната помош ќе се исплаќа за платени социјални придонеси од платите на вработените за периодот заклучно со 2028 година.

За да нема сомнеж, државната помош од овој став важи само доколку вкупната регионална помош не го достигнала максималниот износ на помош.

I.2. Мерката

- **плаќање на корисникот на државната помош во износ на данокот на добивка**, платен од корисникот на државната помош согласно Законот за данокот на добивка на Република Македонија, во период до 10 (десет) години, почнувајќи од 1 јануари 2019 година престанува да важи со денот на донесување на ова Решение.

II.

II.1. Мерката од член 3 од Предлог анекс договорот:

- **плаќање на Втората страна во износ на платени увозни царини за увоз на опрема и резервни делови за таа опрема, која претставува странска стока и која како дел од инвестициите е набавена во периодот од 01.01.2016 година до 31.12.2018 година (за времетраење на проектот), а во врска со вршење на дејност за првиот инвестициски проект не се дозволува.**

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија,“ и на веб страницата на Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Образложение

Согласно член 10 од Законот за контрола на државната помош, Комисијата за заштита на конкуренцијата (во натамошниот текст: КЗК) е надлежна за оценка и надзор на секој облик на поддршка, односно дали истата претставува или не претставува државна помош во смисла на Законот за контрола на државната помош.

Секој давател на државната помош, дефиниран во член 6 став (1) од Законот за контрола на државната помош, е должен, според член 13 став (1) од Законот за контрола на државната помош, до КЗК да достави известување за секој план за доделување на нова или промена на постојната државна помош, без оглед дали истата се доделува како индивидуална помош или како шема на помош.

Постапувајќи во согласност со обврската за известување во име на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони достави известување за планирано доделување на помош и известување за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош на корисник во индустриска зона „Косел“ за првиот инвестициски проект на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид бр. 10-20 од 17.01.2025 година (во натамошниот текст: известувања), предлог анекс договор бр. 1 кон Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид и ЛЕОПОЛД КОСТАЛ ГмбХ (непотпишан), со бр. 13-918/1 од 11.06.2018 година, Одлука од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони со бр. 02-1622/12 од 27.12.2024 година за давање на согласност на Предлог анекс договорот за доделување на државна помош на Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид, Тековна состојба на субјектот и Договорот за доделување на државна помош бр. 13-918/1 од 11.06.2018 година.

Со оглед на фактот дека поднесените известувања ги содржат потребните податоци за оценка на помошта согласно член 14 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како ден на прием на уредно известување се смета 17.01.2025 година.

КЗК со Решение бр. 10-34 од 17.04.2018 година го одобри доделувањето на државната помош за првиот инвестициски проект на КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.

КЗК во законски предвидениот рок ги испита доставените известувања и Предлог анекс број 1 кон договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид (непотпишан од договорените страни) и ја утврди следната фактичка состојба:

- **Давател на државна помош е:** Владата на Република Северна Македонија, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

- **Корисник на државната помош е** Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид со седиште на адреса Населено место без уличен систем Косел, Охрид

- **Правен основ за доделување на државната помош** претставува правниот акт врз основа на која се доделува помошта—Одлука од Управен одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони со бр. 02-1622/12 од 27.12.2024 година за давање на согласност на Предлог анекс договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид и Предлог анекс договорот бр. 1 кон Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија како давател на државнапомош, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид и ЛЕОПОЛД КОСТАЛ ГмбХ (непотпишан).

За да се утврди дали една мерка преземена од страна на давателот на државната помош претставува државна помош, се оценува дали се исполнети на кумулативен начин следните четири критериуми:

- Таквата мерка да опфаќа трансфер на државни средства;
- Да биде селективна;
- Да претставува економска поволност за примателот и
- Да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

Оттука, при испитување на мерката содржана во доставените известувања, КЗК ја анализираше од аспект на тоа дали истата ги исполнува горенаведените четири кумулативни критериуми. При ваквата анализа КЗК утврди дека

Мерката

- **Помош во облик на субвенција во висина од 66% од износот на платените придонеси за задолжително социјално осигурување предвидени со Законот за придонесите од задолжително социјално осигурување (вклучувајќи придонеси за задолжително пензиско и инвалидско осигурување, придонес за задолжително здравствено осигурување, дополнителни придонеси за здравствено осигурување и придонес во случај на невработеност) од платите на вработените, за потребите на првиот инвестициски проект** предвидена во член 4-а од Предлог анекс договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.

- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на електрична и електронска

опрема за моторни возила. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид и неговото производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;

- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Македонија **за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

За да нема сомнеж, државната помош од овој став важи само доколку вкупната регионална помош не го достигнала прилагодениот износ на помош.

Со оваа мерка се изменува и дополнува Решението на КЗК бр. 10-34 од 17.04.2018 година

Мерката

- **Плаќање на корисникот на државната помош во износ на данокот на добивка, платен од корисникот на државната помош согласно Законот за данокот на добивка на Република Македонија, во период до 10 (десет) години, почнувајќи од 1 јануари 2019 година престанува да важи со денот на донесување на ова Решение.**

Мерката од член 3 од Предлог анекс договорот

– **Плаќање на Втората страна во износ на платени увозни царини за увоз на опрема и резервни делови за таа опрема, која претставува странска стока и која како дел од инвестициите е набавена во периодот од 01.01.2016 година до 31.12.2018 година (за времетраење на проектот) а во врска со вршење на дејност за првиот инвестициски проект не се дозволува.**

КЗК оцени дека се работи за мерка со која се овозможува ретроактивно враќање на веќе исплатените царини за завршен инвестициски проект и за доделување на државна помош која не била одобрена со важечкото Решение на КЗК. Евентуалното

дозволување на ваквата мерка би внела правна несигурност во сите постоечки и идни договори за државна помош.

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спорпред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. Тужбата не го одлага извршувањето на Решението.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

Малинка Силјановска - Николиќ